



Тој живо дејствува како да е таму, на тоа место, во тој Божји дом, на неговиот Гроб, и од него како да се издигнува вечен столб меѓу небото и земјата, столб од неговата црвена крв, која се излеваше кога се вртеше Тркалото за мачење и кога клинците навлегуваа во неговото тело и го распаруваа. Сè уште како да се слуша одот на Свети Георгиј, како уште да оди, во на оган усвитените железни чизми, а во нив клинци, и принуден и тепан да чекори, чекори, брзо чекори.

ПРЕНОС НА МОШТИТЕ НА СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОРГИЈ ПОБЕДОНОСЕЦ - ЃУРЃИЦ

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Седвижме кон градот Лида Палестинска. Влегуваме во храмот посветен на Свети Великомаченик Георгиј Победоносец. Се сеќаваме на неговиот живот и последната порака пред смртта, пред седумнаесет векови. Свети Георгиј, фрлен во затворот заради верата во Христа, го повикал својот верен слуга и му порачал, по смртта, по неговото заминување од овој живот, да му ги пренесе моштите во Палестина, во градот Лида, во родниот крај на неговата мајка, таму каде што ги минал детските години.

Слугата го запишал завештението на Свети Георгиј и го извршил. Свети Георгие, светило бесмртно на земјата и во Царството Небесно! Како намачен патник во ноќта, кој по тешко чекорење ја согледа прекрасната зора на ис-



НОВИОТ МАНАСТИР НА "СВ. ВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОРГИЈ" ВО СЕЛО РАЈЧИЦА, ДЕБАРСКО

ги пренеле на денот на осветувањето на храмот. Поради тоа, на 16 ноември се прославува пренесувањето на моштите на славниот Свети Георгиј од градот Никомидија (Мала Азија) во градот Лида во Палестина. Всушност, тој ден на осветувањето на храмот и пренесувањето на моштите се празнува како Обновување на Храмот на Свети

да се слуша одот на Свети Георгиј, како уште да оди, во на оган усвитените железни чизми, а во нив клинци, и принуден и тепан да чекори, чекори, брзо чекори. Клинциците навлегле во неговите нозе, во неговото месо, крвта бликнала и чизмите почнала да ги полни. Нозете негови во сопствената крв обвиткани. Свети Георгиј продолжил

ХРИСТОВИОТ ВОЈНИК

ток, така твоите мошти пристигнаа на ова место кое ти самиот го избра и твојот Гроб стана извор на светоста, извор на крепоста и извор на вистинската вера.

САТАНСКИТЕ РАЦЕ

За време на цар Свети Константин Велики (IV век) светите и чудотворни мошти на Свети Георгиј биле пренесени во Палестина, во градот Лида, и погребани во храмот посветен на неговото име, кој го изградиле побожните христијани. Чесните мошти

Георгиј - Ѓурѓиц. И денес таму почиваат светите мошти. Таму, на Гробот на Свети Георгиј и смртта и животот ги чувствуваме како една целина, како да се едно. Со приклонети колена, со челото го допираме неговиот Гроб, го бакнуваме, му се поклонуваме. Тој живо дејствува, како да е таму, на тоа место, во тој Божји дом, на неговиот Гроб, и од него како да се издигнува вечен столб меѓу небото и земјата, столб од неговата црвена крв, која се излевала кога се вртело Тркалото за мачење и кога во неговото тело навлегувале клинците и го распарувале. Сè уште како


да чекори, неизмерната болка успеал да ја совлада со Божја помош, од Христовата вера не се откажувал, и на идолите не им се поклонил. Големиот маченик станал Победоносец. Откако и со смртниот отров, кој му го дале да го испие, не успеале да го умртват, со меч го пресекле сатанските раце на верните слуги на царот Диоклецијан, на 23.4.303 година.

Во црквата во која се наоѓаат неговите мошти, по скали, се слегува во криптата. Во неа се наоѓа Гробот на Свети Георгиј, изработен од мермер со боја на слонова коска. На гробот, на горната

светла мермерна плоча, е изработен релјеф на Свети Георгиј до појас. Тој в рацете држи копје. Наспроти гробот, високо, на источниот ѕид е поставена икона на која Светителот е претставен како млад војник, кој јава на коњ и ја убива ламјата. Поклонници од цел свет му оддаваат почит, му се поклонуваат на гробот на непоколебливиот во верата Великомаченик и, чувствувајќи како тој живо дејствува, го оросуваат со солзи. Му го испеавме Тропарот на неговиот живот: "Како ослободител на пленниците и заштитник на сиромашните, лекар на немоќните, помошник на владетелите, Победоносче, Великомачениче Георгие, моли Го Христа Бога да ги спаси нашите души". Нам, на аџиите, во една мала кутија со стаклен капак ни покажаа коскички од моштите на Свети Георгиј на кои им се поклонивме, ги целивавме и на нив осветивме разни предмети.

ДУХОТ НА МАЧЕНИКОТ

Свети Георгиј е познат и почитуван и во нашата татковина Македонија. Цркви и манастири, фрески и икони му се посветени на неговото



**ЦРКВА "СВ. ВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОРГИЈ"
КАДЕ СЕ СМЕСТЕНИ МОШТИТЕ НА
СВЕТЕЦОТ, С. РАЈЧИЦА**

ска света вода. Долги години, кога манастирот бил напуштен и немало монаштво, ја снемало и водата, но кога се

(парче) од вистинскиот Господов Крст (на кој бил распнат), вградена во сребрена ѕвезда.

га е протосинтел на архиепископот Генадиј во Италија, кој е под Вселенската патријаршија. Архимандритот Партениј, игумен на манастирот "Св. Јован Бигорски" ("Св. Јован Крстител") и на неговиот метох Св. Георгиј, ги пренесе кај нас во Македонија и ги постави во манастирот "Св. Вмч. Георгиј", на поклонение. Моштите беа најсвечено пречекани од братството на манастирот и во присуство на братството и сестринството во селото Рајчица, свечено беа поставени во раката (десната), специјално изработена за тоа. Раката е од сребро и позлатена, а украсена е со рубини. На самата рака има правоаголен отвор, преку кој се гледаат и се целиваат моштите. Раката се чува во олтарот на црквата, но за осветување на луѓето, по нивно барање или на празниците, се изнесува за тие да им се поклонат на светите мошти на светителот. Моштите испуштаат силен богоугоден мирис. Дојдете да се уверите во тоа. Дојдете Македонци да им се поклоните на моштите на Св. Георгиј, дојдете да го видите чудото кое Бог го направи за осветување на нашата татковина и нашиот народ. И по седумнаесет векови од смртта на Свети Великомаченик Георгиј, Семок-

ИЗВОР НА СВЕТОСТ И ВЕРА

име. Последниве години заврши изградбата на еден од прекрасните македонски манастири "Св. Георгиј Победоносец", Бигорски метох, с. Рајчица, Дебар. Темелите на манастирот се поставени на 27.9.1999 година, а осветен е на вториот ден на Духовден во 2001 година. Во 2005 година заврши осликувањето на манастирот. Тој е прекрасен комплекс со сите потребни простории за еден општожителен манастир. Конаците постоеле, но биле урнати, а пред пет години конечно се срушени и на истото место се изградени сегашните конаци. Во манастирскиот двор има изградена чешма со извор-

обновило монаштвото, водата повторно се појавила.

Во манастирскиот двор се наоѓа црквата на Св. Великомаченик Георгиј, изградена во 1835 година (а првите темели датираат од XI век). Црквата ја зографисал македонскиот зограф Дичо од село Тресонче, најпознатиот зограф на Балканскиот Полуостров. Дел од фреските се од зографот Михаил и од неговиот син јеромонах Данило. Новина е тоа што во црквата се наоѓа копија од Чудотворната икона на Свети Георгиј од Света Гора. Овде е и иконата "Воздвижение на Светиот Крст", на која на самиот Крст се наоѓа голема честица

Големо богатство за нашата земја е тоа што во оваа црква, посветена на Св. Георгиј, во 2003 година пристигна големо парче од моштите од раката на Св. Георгиј. Од Светата Земја, од родната Палестина на Свети Георгиј, дел од моштите се пренесени во Света Гора. А од Света Гора архимандритот Епифаниј ги донел во Атина во црквата "Св. Антониј Велики". И од таму, тој му ги подарил на архимандритот Партениј, кој ги пренел во Македонија. Значи, дел од моштите на големиот Христов војник Св. Георгиј се добиени од архимандритот Епифаниј (кој бил архимандрит во Атина), а се-

ниот Бог ги чува неговите коски.

Во манастирот "Св. Георгиј" има посебен параклис посветен на: Св. Григориј Палама, Св. Нектариј Битолски и Св. Јован Кукузел. Параклисот е богат со огромни фрески на кои се насликани: Св. царица Ирина Македонска, Св. Теодора Македонска, Св. Вмч. Злата Мегленска, Св. Кирил и Методиј, Св. Климент и Наум Охридски, Св. Вмч. Варвара, Св. Мч. Анастасија Римјанка итн.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд